



Финансиски извештаи и извештај на независните ревизори

Мермерен Комбинат АД Прилеп

31 декември 2014 година

Содржина

| | Страна |
|------------------------------------|---------------|
| Извештај на независните ревизори | 1 |
| Извештај за финансиската состојба | 3 |
| Извештај за сеопфатната добивка | 4 |
| Извештај за промените во капиталот | 5 |
| Извештај за парични текови | 6 |
| Белешки кон финансиските извештаи | 7 |
| Прилози | |

Извештај на независните ревизори

Grant Thornton DOO
Sv. Kiril i Metodij 52b/1-20
1000 Skopje
Macedonia

T +389 (2) 3214 700
F +389 (2) 3214 710
www.grant-thornton.com.mk

До Раководството и Акционерите на

Мермерен Комбинат АД Прилеп

Извештај за финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Мермерен Комбинат АД Прилеп (“Друштвото”), составени од Извештај за финансиската состојба на ден 31 декември 2014 година, и Извештај за сеопфатната добивка, Извештај за промените во капиталот и Извештај за паричните текови за годината што тогаш заврши, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки вклучени на страните од 3 до 42.

Одговорност на Раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за изготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, како и за воспоставување на таква внатрешна контрола која Раководството утврдува дека е неопходна за да овозможи изготвување на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешно прикажување како резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на извршената ревизија. Ние ја извршивме ревизијата во согласност со Меѓународните Стандарди за Ревизија. Тие стандарди бараат наша усогласеност со етичките барања, како и тоа ревизијата да ја планираме и извршуваме на начин кој ќе ни овозможи да стекнеме разумно уверување дека финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување. Ревизијата вклучува спроведување на процедури со цел стекнување ревизорски докази за износите и објавувањата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од процената на ревизорот, и истите вклучуваат процена на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, било поради измама или грешка.

При овие проценки на ризиците ревизорот ја зема во предвид внатрешната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел креирање на такви ревизорски процедури кои ќе бидат соодветни на околностите, но не и за потребата да изрази мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така вклучува и оценка на соодветноста на применетите сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупната презентација на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека стекнатите ревизорски докази претставуваат задоволителна и соодветна основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиските извештаи ја претставуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на ден 31 декември 2014 година, како и резултатот од неговото работење и паричните текови за годината што тогаш завршува, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Друштвото е исто така одговорно за изготвување на Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2014 година во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на Годишниот извештај, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2014 година, во согласност со МСР 720, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за Ревизија (Сл.Весник на РМ број 184 од 2014 година).

Наше мислење е дека, историските финансиски информации изнесени во Годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2014.

Скопје,

12 март 2015 година

Грант Торнтон ДОО

Директор
Ружа Филипчева

Овластен Ревизор
Марјан Андонов

Извештај за финансиската состојба

| | Бел. | 31 декември 2014 | (Во 000 МКД) 31 декември 2013 |
|--|------|---------------------|-------------------------------------|
| Средства | | | |
| Нетековни средства | | | |
| Недвижности, постројки и опрема | 5 | 725,039 | 795,866 |
| Нематеријални средства | 6 | 138,528 | 146,266 |
| | | 863,567 | 942,132 |
| Тековни средства | | | |
| Залихи | 8 | 339,437 | 340,528 |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 9 | 170,700 | 235,099 |
| Парични средства и еквиваленти | 10 | 112,346 | 79,376 |
| | | 622,483 | 655,003 |
| Вкупно средства | | 1,486,050 | 1,597,135 |
| Капитал | 11 | | |
| Акционерски капитал | | 541,150 | 541,150 |
| Останати компоненти на капиталот | | 124,043 | 159,188 |
| Акумулирана добивка | | 431,151 | 329,702 |
| Вкупен капитал | | 1,096,344 | 1,030,040 |
| Обврски | | | |
| Нетековни обврски | | | |
| Позајмици | 12 | 179,551 | 272,623 |
| | | 179,551 | 272,623 |
| Тековни обврски | | | |
| Позајмици | 12 | 132,785 | 103,911 |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | 13 | 72,140 | 184,719 |
| Обврски по даноци | 14 | 5,230 | 5,842 |
| | | 210,155 | 294,472 |
| Вкупно обврски | | 389,706 | 567,095 |
| Вкупно капитал и обврски | | 1,486,050 | 1,597,135 |

Овие финансиски извештаи се одобрени од Одборот на Директори на Друштвото на 12 март 2015 година и потпишани во негово име од:

Г-дин Theodoros Malfas

Г-дин Ilias Rigopoulos

Г-дин Nikos Michalopoulos

Претседател на
Одборот на ДиректориГлавен Извршен
Директор

Финансиски Директор

Извештај за сеопфатната добивка

| | Белешки | (Во 000 МКД) | |
|--|---------|------------------------------------|----------------|
| | | Година што завршува на 31 декември | |
| | | 2014 | 2013 |
| Приходи од продажба | 15 | 1,173,034 | 1,034,204 |
| Цена на чинење на продажбата | 16 | (509,075) | (495,059) |
| Бруто добивка | | 663,959 | 539,145 |
| Административни и продажни трошоци | 17 | (229,118) | (459,014) |
| Останати деловни трошоци | | - | (10,027) |
| Останати деловни приходи | 19 | 11,440 | 14,492 |
| Добивка од редовно работење | | 446,281 | 84,596 |
| Финансиски приходи | 20 | 7,131 | 10,508 |
| Финансиски (расходи) | 20 | (31,311) | (36,025) |
| Финансиски (расходи), нето | | (24,180) | (25,517) |
| Добивка пред оданочување | | 422,101 | 59,079 |
| Данок на добивка | 21 | - | - |
| Добивка за годината | | 422,101 | 59,079 |
| Останата сеопфатна добивка за годината | | - | - |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | 422,101 | 59,079 |
| Тековна добивка која им припаѓа на имателите на обични акции | | 422,101 | 59,079 |
| Вкупна сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на обични акции | | 422,101 | 59,079 |
| Заработувачка по акција (во Денари по акција) | 24 | | |
| Основна заработувачка по акција | | | |
| - Заработувачка од постојано работење | | 90.10 | 12.60 |
| - Заработувачка од непостојано работење | | - | - |
| Вкупно | | 90.10 | 12.60 |
| Разводнета заработувачка по акција | | | |
| - Заработувачка од постојано работење | | 90.10 | 12.60 |
| - Заработувачка од непостојано работење | | - | - |
| Вкупно | | 90.10 | 12.60 |

Извештај за промените во капиталот

(Во 000 МКД)

| | Акционерски капитал | Останати компоненти на капиталот | Акумулирана добивка | Вкупно |
|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|
| На 1 јануари 2014 | 541,150 | 159,188 | 329,702 | 1,030,040 |
| Објавени дивиденди | - | (26,095) | (329,702) | (355,797) |
| Вкупни трансакции со сопствениците | - | (26,095) | (329,702) | (355,797) |
| Добивка за годината | - | - | 422,101 | 422,101 |
| Останата сеопфатна добивка: | | | | |
| Трансфер на ревалоризируваниот вишок од расходувани материјални средства | - | (9,050) | 9,050 | - |
| | - | (9,050) | 9,050 | - |
| Вкупна сеопфатна добивка | - | (9,050) | 431,151 | 422,101 |
| На 31 декември 2014 | 541,150 | 124,043 | 431,151 | 1,096,344 |
| На 1 јануари 2013 | 541,150 | 159,188 | 270,623 | 970,961 |
| Трансакции со сопствениците | - | - | - | - |
| Добивка за годината | - | - | 59,079 | 59,079 |
| Останата сеопфатна добивка | - | - | - | - |
| Вкупна сеопфатна добивка | - | - | 59,079 | 59,079 |
| На 31 декември 2013 | 541,150 | 159,188 | 329,702 | 1,030,040 |

Извештај за парични текови

| | Белешки | (Во 000 МКД) | |
|---|-----------|---------------------|------------------|
| | | 31 декември 2014 | 2013 |
| Оперативни активности | | | |
| Добивка пред оданочување | | 422,101 | 59,079 |
| Корекции за: | | | |
| Амортизација и депрецијација | 5, 6 | 161,062 | 149,572 |
| Резервирање поради оштетување и отпис на побарувања | 18 | 795 | 7,222 |
| Кусоци | 18 | 24 | - |
| Растур, расипување и крш | 18 | 3,151 | 501 |
| Расход од обезвреднување на застарени залихи | 18 | 17,734 | 81,474 |
| Приход од ослободување на резервација на побарувања | 21 | (6,148) | - |
| Нето евидентирана вредност на отпишана опрема | 18 | 6,073 | 16,250 |
| Приход од продадени материјални средства | 21 | (2,206) | (137) |
| Отпис на обврски | 21 | (156) | (668) |
| Приход од наплата на претходно резервирани побарувања | 21 | (98) | (8,813) |
| Финансиски расходи, нето | 22 | 19,074 | 20,233 |
| Добивка од работење пред промени во оперативен капитал | | 621,406 | 324,713 |
| Промени во оперативниот капитал: | | | |
| Залихи | | (19,818) | (33,350) |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | | 69,859 | 63,120 |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | | (64,923) | (27,070) |
| Готовина во деловното работење | | 606,524 | 327,413 |
| Платени камати | | (19,666) | (27,557) |
| Платен данок на добивка | | (4,804) | (4,569) |
| Парични текови од деловното работење | | 582,054 | 295,287 |
| Инвестициони активности | | | |
| Набавка на материјални средства | | (79,574) | (150,657) |
| Набавка на нематеријални средства | | (9,944) | (15,393) |
| Прилив од продажба на опрема | | 3,148 | - |
| Прилив од продажба на државни обврзници, нето | | - | 5 |
| Примени камати | | 456 | 1,893 |
| Парични текови (употребени во) инвестициони активности | | (85,914) | (164,152) |
| Финансиски активности | | | |
| (Отплата на позајмици)/ Нови позајмици, нето | | (64,198) | (128,771) |
| Платени дивиденди | | (398,972) | - |
| Парични текови (употребени во) фин. активности, нето | | (463,170) | (128,771) |
| Нето промени кај паричните средства и еквиваленти | | 32,970 | 2,364 |
| Парични средства и еквиваленти на почетокот | | 79,376 | 77,012 |
| Парични средства и еквиваленти на крајот | 11 | 112,346 | 79,376 |

Белешки кон финансиските извештаи

1 Општи информации

Мермерен Комбинат А.Д. Прилеп (“Друштвото”) е Акционерско Друштво основано и со седиште во Република Македонија. Адресата на неговото регистрирано седиште е: Ул. “Крушевски пат“ 66, Прилеп, Република Македонија.

На 10 април 2009 година Stone Works Holding Cooperatief U.A., компанија основана во Холандија, купи 88.4% од акциите на Друштвото.

Акциите на Друштвото котираат на Македонската берза за хартии од вредност и Атинската берза за хартии од вредност преку ЕЛПИС статус (потврди од грчки депозитар).

Основната дејност на Друштвото вклучува ископ, обработка и дистрибуција на мермер и декоративен камен. Друштвото потпиша договор за концесија за право на ископ со важност до 2030 година. Друштвото ги врши деловните активности на домашен и странски пазари, и со состојба на 31 декември 2014 година вработува 329 лица (2013: 356 лица).

2 Сметководствени политики

Во продолжение се прикажани основните сметководствени политики употребени при подготовката на овие финансиски извештаи. Овие политики се конзистентно применети на сите прикажани години, освен доколку не е поинаку наведено.

2.1 Основа за подготовка

Овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (“Службен весник на РМ“ бр. 28/2004 ... 138/2014) и Правилникот за водење сметководство (“Службен весник на РМ“ бр. 159 од 29 декември 2009 година, бр. 164 од 2010 година и 107 од 2011 година). Според овој Правилник се пропишува водењето сметководство во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) вклучувајќи ги и Толкувањата на постојниот комитет за толкување (ПКТ) и Толкувања на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување утврдени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (КТМФИ) издадени на 1 јануари 2009 година.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Основа за подготовка (продолжува)**

Финансиските извештаи се подготвени според концептот на историска вредност освен за финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства и обврски (вклучувајќи и деривативни инструменти), доколку постојат, кои се мерат по објективната вредност. Основите за мерење на секој поединечен вид на средство, обврска, приход и расход се детално опишани во продолжение на оваа Белешка.

Подготовката на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија бара употреба на одредени критични сметководствени проценки. Таа исто така бара Раководството на Друштвото да употребува свои проценки во процесот на примена на сметководствените политики. Подрачјата што вклучуваат повисок степен на проценка или комплексност, или подрачјата во кои претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи, се обелоденети во Белешка 4: Значајни сметководствени проценки.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 година. Тековните и споредбените податоци прикажани во овие финансиски извештаи се изразени во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено.

2.2 Трансакции во странска валута**Функционална и презентациска валута**

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги составува своите законски извештаи во локална валута, односно во Македонски Денар (МКД), што претставува функционална и презентациска валута на Друштвото.

Трансакции и салда

Трансакциите деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари со примена на официјалниот среден курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските деноминирани во странска валута се искажани во Македонски Денари (“Денари“) по средниот курс на Народна Банка на Република Македонија на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики прикажани се во Извештајот за сеопфатната добивка како приходи или расходи од финансирање во периодот на нивното настанување.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)

Трансакции во странска валута (продолжува)

Средните девизни курсеви кои беа применети за прикажување на позициите на Извештајот за финансиска состојба деноминирани во странска валута, се следните.

| | 31 декември 2014 | 31 декември 2013 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 1 УСД | 50.5604 Денари | 44.6284 Денари |
| 1 ЕУР | 61.4814 Денари | 61.5113 Денари |
| Просечен курс на Евро | 61.6228 Денари | 61.5057 Денари |

2.3 Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата се евидентирани по нивната ревалоризирана вредност, утврдена по пат на проценка извршена од независни овластени проценители, намалена за акумулираната депрецијација и резервирањето поради оштетување. Зголемувањето на евидентираната вредност на недвижностите, постројките и опремата поради ревалоризацијата е признаено во корист на ревалоризационите резерви во рамките на капиталот на Друштвото. Кога ревалоризираните средства се расходуваат или продаваат, соодветниот дел од ревалоризационите резерви се пренесува во корист на нераспределената добивка за периодот.

Депрецијацијата се пресметува во Извештајот за сеопфатната добивка според право-пропорционалната метода во текот на проценетиот корисен век на недвижностите, постројките и опремата. Изградените недвижности, постројки и опрема се амортизираат од моментот на нивното ставање во употреба. Депрецијација не се пресметува на земјиштето и инвестициите во тек.

Проценетиот корисен век е како што следи:

| | |
|------------------------|-------------|
| Згради | 20 години |
| Машини | 4-10 години |
| Погонска опрема | 4-10 години |
| Моторни возила и мебел | 4-5 години |
| Нематеријални средства | 5-16 години |

Резидуалните вредности како и векот на употреба на средствата се проверуваат и доколку е потребно се корегираат, на секој датум на Извештајот за финансиската состојба. Евидентираната вредност на средствата се намалува веднаш до нивната надоместлива вредност во случај кога евидентираната вредност ја надминува надоместливата вредност (Белешка 2.6).

Приходите или расходите поврзани со оттуѓувања се одредуваат по пат на споредба на приливите од оттуѓување со евидентираните износ и се евидентираат во Извештајот за сеопфатната добивка како останати приходи или останати расходи.

Трошоците по камати за позајмици кои се користат за финансирање на изградба на недвижностите, постројките и опремата се капитализираат за време на периодот кој е потребен да се завршат и подготват средствата за нивно ставање во употреба. Останатите трошоци по основ на позајмици се евидентирани како трошок.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Недвижности, постројки и опрема (продолжува)**

Трошоците за редовно одржување и поправки се евидентираат како деловни расходи во моментот на нивното настанување. Унапредувањата на постоечките средства се капитализираат само доколку тоа ги зголемува идните економски користи опфатени во ставката на недвижности, постројки и опрема.

2.4 Нематеријални средства***Трошоци за истражување и развој***

Трошоците за истражувачки активности кои се превземаат со цел да се добијат нови научни или технички познавања и разбирања се евидентираат во Извештајот за сеопфатната добивка како трошоци во моментот на нивното настанување. Трошоците за развојни активности, со кои наодите од истражувањата се внесуваат во план или дизајн за производство на нови или значително подобрени производи и процеси се капитализираат доколку производот или процесот е технички или комерцијално оправдан и Друштвото има доволно ресурси за реализирање на развојот.

Капитализираните трошоци ги вклучуваат набавната вредност на материјалите, директна работна сила и соодветен дел од општите трошоци. Останатите трошоци за развој се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како трошоци во моментот на нивното настанување. Капитализираните развојни трошоци се евидентираат по набавна вредност намалена за исправка на вредноста и загуби од оштетување.

Амортизација се признава во тековните расходи користејќи праволиниска метода во текот на периодот на очекувана корист, кој се проценува дека изнесува пет години.

Трошоци за отворање на нови подрачја

Друштвото ги признава трошоците за отворање на нови подрачја како средства ако и само ако следните услови се исполнети:

- Веројатно е дека идните економски бенефити (подобрен пристап до локациите со руда) поврзани со отворање на нови подрачја, ќе се прелеат на сметка на Друштвото;
- Друштвото може да ја идентификува компонентата - локалитетот со руда до каде што пристапот е подобрен; и
- Трошоците кои се однесуваат на отворањето на нови подрачја поврзани со компонентата можат да бидат измерени.

Средствата за отворање на нови подрачја се евидентираат како дополнување на нематеријални средства. Почетно, тие се мерат по набавна вредност, а тоа е акумулација на трошоци кои се директно направени за вршење на активност за отворање на нови подрачја која го подобрува пристапот до идентификуваната компонента или руда, плус распределба на припишани индиректни трошоци. Трошоците поврзани со инцидентно работење не се вклучени во цената на средствата потребни за отворање нови подрачја. По почетното признавање, средствата за отворање нови подрачја се евидентираат по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и намалена за загуби од оштетувања, доколку ги има. Средствата за отворање на нови подрачја ќе се амортизираат врз систематска основа, во текот на очекуваниот век на идентификуваната компонента на рудата која е попристапна поради отворањето на подрачјето.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Нематеријални средства (продолжува)****Останати нематеријални средства**

Трошоците за стекнување права и лиценци се капитализирани и амортизирани користејќи праволиниска метода во текот на период од пет години.

2.5 Оштетување на нефинансиски средства

Недвижностите, постројките и опремата, како и нематеријалните средства се проверуваат за постоење на можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени на услови укажуваат дека евидентираните износ на средствата не може да се надомести. Секогаш кога евидентираните износ на средствата го надминува нивниот надоместлив износ, се признава загуба од оштетување во Извештајот за сеопфатната добивка. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата. Нето продажната цена е износ кој се добива од продажба на средство во трансакција помеѓу добро известени субјекти, додека употребната вредност е сегашната вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното оттуѓување на крајот од употребниот век. Надоместливите износи се проценуваат за поединечни средства или, ако е тоа неможно, за целата група на средства која генерира готовина.

2.6 Финансиски средства

Друштвото ги класифицира своите финансиски средства во следните категории: финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби, финансиски средства кои се чуваат до моментот на нивното доспевање, кредити и побарувања и финансиски средства расположливи за продажба. Класификацијата зависи од целта поради која финансиските средства биле набавени. Раководството ги класифицира своите вложувања во моментот на нивното првично признавање.

Финансиски средства по објективна вредност преку добивки и загуби

Финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби се финансиски средства кои се наменети за тргување. Финансиското средство се класифицира во оваа категорија доколку е стекнато претежно со цел за продажба на краток рок. Средствата од оваа категорија се класифицираат како тековни средства.

Средствата во оваа категорија се евидентираат по објективна вредност при што промената во објективната вредност се признава во тековните приходи или расходи.

Оваа категорија на финансиски средства се состои од државни обврзници кои се презентирани како “останати краткорочни финансиски средства”.

Финансиски средства кои се чуваат до доспевање

Вложувања чувани до доспевање се не-деривативни финансиски инструменти со фиксни периоди на отплата и со фиксен период на доспевање кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на доспевање. Друштвото нема класифицирано средства во оваа категорија.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)****Кредити и побарувања**

Кредитите и побарувањата се не-деривативни финансиски средства со фиксни или одредени плаќања кои не котираат на активен пазар. Тие се вклучени во тековните средства, освен оние кои доспеваат во период подолг од 12 месеци од датумот на известување. Тие се класифицираат како нетековни средства.

Кредитите и побарувањата на Друштвото на датумот на Извештајот за финансиската позиција се состојат од побарувања од купувачи и останати побарувања и пари и парични еквиваленти.

Финансиски средства расположливи за продажба

Финансиски средства расположливи за продажба се не-деривативи, кои се креирани во оваа категорија или пак не се класифицирани во било која од останатите категории. Тие се вклучени во нетековни средства, освен ако раководството нема намера да го отуѓи вложувањето во рок од 12 месеци од датумот на известување.

Признавање и мерење на финансиските средства

Набавките и продажбите на финансиските средства се евидентираат на датумот на трансакцијата - датумот на кој што Друштвото има обврска да го купи или продаде средството.

Сите финансиски средства различни од средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според објективната вредност зголемена за трошоците на трансакциите. Средствата по објективна вредност преку добивки и загуби почетно се признаваат според нивната објективна вредност, при што трошоците на трансакциите се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка. Финансиските средства престануваат да се признаваат по истекот на правата за примање на паричните текови од финансиските средства или по нивното пренесување, а Друштвото ги пренело значително сите ризици и користи од сопственоста.

Финансиските средства расположливи за продажба и финансиските средства по објективна вредност преку добивки и загуби последователно се евидентирани по нивната објективна вредност. Позајмиците и побарувањата се евидентирани по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата.

Сите финансиски средства кои не се евидентираат по објективна вредност преку добивки или загуби иницијално се признаваат по објективна вредност зголемена за за трансакционите трошоци. Добивките и загубите кои произлегуваат од промената на објективната вредност на средствата по објективна вредност преку добивки и загуби се вклучуваат во Извештајот за сеопфатната добивка како “останати (загуби)/добивки, нето” во периодот кога настануваат.

Приходите од дивиденди од финансиските средства преку добивки и загуби се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи во моментот кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденда. Промените на објективната вредност на монетарните и не-монетарните вложувања класифицирани како расположливи за продажба се признаени во останатата сеопфатна добивка.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

Кога хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба се продаваат или се оштетени, акумулираната корекција на објективната вредност признаена во капиталот се вклучува во Извештајот за сеопфатната добивка како добивки и загуби од вложувања во хартии од вредност.

Каматите на вложувањата во хартии од вредност расположливи за продажба се пресметани со употреба на методата на ефективна камата и се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од финансиските приходи. Дивидендите на вложувањата во инструменти на капиталот расположливи за продажба се признаени во Извештајот за сеопфатната добивка како дел од останатите приходи кога Друштвото има воспоставено право на прилив од дивиденди.

Објективните вредности на котирани вложувања се базираат на тековните цени на котација. Доколку пазарот за некое финансиско средство не е активен (и за некотирани хартии од вредност), Друштвото утврдува објективна вредност по пат на употреба на техники на проценка.

Оштетување на финансиски средства**а. Средства евидентирани по амортизирана набавна вредност**

На секој датум на Извештајот за финансиска состојба Друштвото врши проценка дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Во случај кога хартиите од вредност се класифицирани како расположливи за продажба, значителен или пролонгиран пад на објективната вредност на хартијата од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за хартиите од вредност класифицирани како расположливи за продажба, кумулативната загуба-измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се надоместуваат преку Извештајот за сеопфатната добивка. Тестирањето за оштетување на побарувањата е подетално опишано во продолжение на оваа Белешка.

На крајот на секој пресметковен период, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. Финансиското средство или групата на финансиски средства, се оштетени, и загуба поради оштетување се евидентира само ако постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани кои се случиле по првичното признавање на средството (настан на загуба) и дека настанот или настаните на загуба имаат влијание на очекуваните идни парични текови на финансиското средство или групата на финансиски средства кои можат веродостојно да се проценат.

Како докази за оштетување може да се земат индикациите дека должникот или групата должници имаат значајни финансиски тешкотии, доцнење при исплата на главница и камата, веројатност дека ќе влезат во стечај или друга реорганизација, и каде што постојат видливи индикации за намалување на идните парични текови како што се промените во економските услови кои кореспондираат со загубата.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Сметководствени политики (продолжува)****Финансиски средства (продолжува)**

За категоријата кредити и побарувања износот на загубата поради оштетување претставува разлика помеѓу евидентираниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство.

Евидентираниот износ на средството се намалува и износот на загубата истовремено се признава во Извештајот на сеопфатната добивка. Доколку кредитот или средството кое се чува до доспевање е со променлива каматна стапка, тековната ефективна каматна стапка утврдена според договорот претставува стапката на мерење на било која загуба од оштетување. На пример, Друштвото може да го измери оштетувањето на средството врз основа на објективната вредност на инструментот, користејќи пазарна цена.

Доколку во некој последователен период износот на оштетувањето се намали и тоа намалување може објективно да се поврзе со настан кој настанал после признавањето на оштетувањето (како на пример подобрување на кредитниот рејтинг на должникот), претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

б. Финансиски средства расположливи за продажба

На крајот на секој пресметковен период, Друштвото проценува дали постои објективен доказ за оштетување на едно финансиско средство или група на финансиски средства. За должнички хартии од вредност, Друштвото ги користи критериумите наведени во под точка (а). Кај сопственички хартии од вредност расположливи за продажба, значителното или пролонгирано опаѓање на објективната вредност на хартиите од вредност под нивната набавна вредност претставува индикатор дека средството е оштетено. Доколку постои таков доказ за финансиските средства расположливи за продажба, кумулативната загуба - измерена како разлика меѓу набавната вредност и тековната објективна вредност, намалена за загубата поради оштетување претходно признаена во Извештајот за финансиската состојба, се отстранува од капиталот и се признава во Извештајот за сеопфатната добивка. Загубите поради оштетување признаени во Извештајот за сеопфатната добивка за вложувањата во инструменти на капиталот не се корегираат преку Извештајот за сеопфатната добивка.

Доколку во некој последователен период објективната вредност на должничките инструменти евидентирани како финансиски средства расположливи за продажба се зголеми и зголемувањето може објективно да се поврзе со некој настан по датумот на евидентирањето на оштетувањето во добивките или загубите, претходно признаената загуба ќе биде вратена со корекција во Извештајот на сеопфатната добивка.

2.7 Пребивање на финансиските инструменти

Финансиските средства и обврски се пребиваат и нето вредноста се презентира во Извештајот за финансиска состојба, кога постои законско извршно право за пребивање на признаените вредности и постои можност да се порамнат на нето основа или пак истовремено да се реализираат средствата и подмират обврските.

2.8 Залихи

Залихите се евидентирани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. Трошокот на залихите се одредува користејќи го методот на пондериран просек. Трошокот за готовите производи и за производство во тек вклучува трошоци направени за дизајнирање, за суровини, директна работна сила, други директни трошоци и општи трошоци на производство (утврдени врз основа на нормалниот оперативен капацитет). Трошокот на залихите не ги вклучува трошоците по камати за позајмици. Нето реализационата вредност претставува продажна вредност во секојдневниот тек на работата, намалена за применливите променливи продажни трошоци.

2.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувања од купувачите претставуваат износи од купувачи за продадени стоки или извршени услуги во нормалниот тек на работењето. Доколку наплатата на побарувањата се очекува за една или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг), побарувањата се класифицирани како тековни средства. Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни средства.

Побарувањата од купувачи иницијално се признаваат по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка, нето од резервирањето поради оштетување. Резервирање поради оштетување се пресметува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да може да ги наплати сите побарувања според нивните оригинални услови на побарувања.

Значителни финансиски потешкотии на должникот, веројатноста за стечај или финансиско реорганизирање како и пролонгирање или неможност за плаќање (повеќе од 90 дена) претставуваат индикатори дека побарувањата од купувачи се оштетени. Значајните должници се тестираат за оштетување на индивидуална основа. Останатите побарувања со слични карактеристики на кредитен ризик се проценуваат групно.

Износот на резервирањето претставува разлика помеѓу евидентируваниот износ на средството и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со примена на изворната ефективна каматна стапка на финансиското средство. Средствата со краткорочно доспевање не се дисконтираат. Евидентируваниот износ на средството се намалува преку употребата на сметка за резервирање поради оштетување, а расходот се признава во Извештајот за сеопфатната добивка во рамките на продажни и административни трошоци. Во случај на ненаплатливост на побарувањето истото се отпишува во сметката за резервирање поради оштетување за побарувања од купувачи. Последователната наплата на претходно отпишаните износи се признаваат во рамките на продажни и административни трошоци во Извештајот за сеопфатната добивка.

2.10 Парични средства и еквиваленти

Паричните средства и еквиваленти вклучуваат готовина во благајна, депозити по видување во банки и други краткорочни високоликвидни вложувања кои доспеваат во периоди не подолги од 3 месеци.

2.11 Капитал, резерви, нераспределени добивки и дивиденди**(а) Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од објективната вредност на монетарните влогови од страна на акционерите.

(б) Резерви

Законските резерви се создадени во текот на периодите по пат на распределба на акумулирани добивки врз основа на законската регулатива и одлуките на Раководството на Друштвото.

(в) Нераспределени добивки

Нераспределените добивки ги вклучуваат задржаните добивки од тековниот и претходните периоди.

(г) Дивиденди на обични акции

Дивидендите се признаваат во капиталот во периодот во кој што се одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се објавени по датумот на Извештајот за финансиската состојба се објавени во Белешката за настани по датумот на известување.

2.12 Обврски кон добавувачи

Обврските кон добавувачи се обврски за плаќање за стоки или услуги кои се стекнати во нормалниот тек на работењето. Обврските се евидентираат како тековни доколку плаќањето на истите се изврши во рок од една година или помалку од една година (или во временска рамка на еден оперативен циклус доколку е подолг). Доколку не го исполнуваат наведениот услов, истите се класифицираат како не-тековни обврски. Обврските кон добавувачи се евидентирани по нивната објективна вредност и последователно се измерени според нивната амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна каматна стапка.

2.13 Позајмици

Позајмиците иницијално се евидентирани според нивната објективна вредност, намалена за трошоците на трансакција. Последователно, позајмиците се евидентираат според нивната амортизирана набавна вредност; разликите помеѓу примањата (намалени за трошоците на трансакцијата) и надоместливиот износ се признаваат во Извештајот за сеопфатната добивка за времетраењето на позајмиците, користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

Надоместоците кои се плаќаат за воспоставување на кредитни линии се признаваат како трошок за трансакцијата на позајмицата доколку постои веројатност дека дел или целата линија ќе се повлече. Во овој случај, надоместокот се одложува до моментот на повлекувањето.

Доколку не постои доказ дека ќе се повлече одреден дел или сите кредитни линии, надоместокот се капитализира како однапред извршени плаќања за ликвидност и се амортизира за периодот на аранжманот. Позајмиците се класифицирани како тековни обврски освен доколку Друштвото има безусловно право за подмирување на обврската за најмалку 12 месеци по датумот на Извештајот за финансиската состојба.

2.14 Трошоци за позајмување

Општите и посебните трошоци за позајмици директно поврзани со стекнување, изградба или производство на квалификувани средства, кои претставуваат средства за кои е потребен значителен период на време да се подготват за нивната наменска употреба или продажба, се додаваат на набавната вредност на тие средства, до моментот кога средствата се значително подготвени за нивната наменска употреба или продажба.

Приходите од вложувања стекнати од привремена инвестиција на специфични обврски по кредити каде се очекуваат трошоците за квалификувани средства се одземаат од трошоците за позајмување кои можат да се квалификуваат за капитализација.

Сите останати трошоци за позајмици се признаени во добивките или загубите во периодот во кој настанале.

2.15 Тековен и одложен данок на добивка

Тековниот данок за пресметковниот период претставува сума од тековниот и одложениот данок на добивка.

Тековен данок на добивка

Во периодот од 01 јануари 2009 до 31 декември 2013 година, тековниот даночен расход по стапка од 10%, се пресметува на непризнаените расходи за даночни цели корегирани за даночниот кредит и на помалку искажани приходи, како и на распределената добивка за дивиденди на правни лица - нерезиденти и на физички лица.

Во текот на 2014 година се донесе нов закон за данок на добивка кој се однесува за даночните периоди почнувајќи од 01 јануари 2014, според кој даноците на добивка по стапка од 10% се базирани на добивката искажана во Извештајот за сеопфатната добивка корегирани за помалку искажаните приходи и непризнаените расходи за даночни цели, даночниот кредит како и други даночни ослободувања. Деловните ентитети можат да ги користат даночните загуби од тековниот период за пребивање со платените даноци кои се однесуваат на одреден период, или пак за намалување или елиминација на даночните обврски за идните периоди.

Одложен данок на добивка

Одложениот даночен расход се евидентира во целост, користејќи ја методата на обврска, за времените разлики кои се јавуваат помеѓу даночната основа на средствата и обврските и износите по кои истите се евидентирани за целите на финансиското известување. При утврдување на одложениот даночен расход се користат тековните важечки даночни стапки. Одложениот даночен расход се задолжува или одобрува во Извештајот за сеопфатната добивка, освен доколку се однесува на ставки кои директно го задолжуваат или одобруваат капиталот, во кој случај одложениот данок се евидентира исто така во капиталот.

Одложените даночни средства се признаваат во обем во кој постои веројатност за искористување на времените разлики наспроти идната расположлива оданочива добивка. Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, Друштвото нема евидентирано одложени даночни средства или обврски, бидејќи не постојат временски разлики на овие датуми.

2.16 Надоместоци за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото има пензиски планови согласно домашната регулатива за социјално осигурување според која плаќа придонеси за пензиско осигурување на своите вработени. Придонесите, врз основа на платите се плаќаат во првиот и вториот пензиски фонд кои се одговорни за исплата на пензиите. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие. Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како краткорочен бонус во пари или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Друштвото им исплаќа на вработените регрес за годишен одмор и надоместок за неискористен одмор.

Обврски при пензионирање на вработените

Друштвото, согласно законската регулатива исплаќа посебна минимална сума на вработените при пензионирањето во износ еднаков на двомесечна просечна плата. Друштвото нема извршено резервирање за пресметан посебен минимален износ за пензионирање на вработените, бидејќи овој износ не е од материјално значење за финансиските извештаи.

2.17 Данок на додадена вредност

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен:

- Кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е предмет на поврат од страна на даночните власти, и во тој случај данокот на додадена вредност се евидентира како дел од трошоците за набавка или дел од потребни трошоци; и
- Побарувања и обврски кои се презентирани со вклучен данок на додадена вредност

Нето износот на данокот на додадена вредност кој е предмет на поврат или обврска од страна на даночните власти е вклучен како дел од побарувањата и обврските во Извештајот за финансиската состојба.

2.18 Резервирања

Резервирање се признава кога Друштвото има тековна обврска како резултат на настан од минатото и постои веројатност дека ќе биде потребен одлив на средства кои вклучуваат економски користи за подмирување на обврската, а воедно ќе биде направена веродостојна проценка на износот на обврската. Резервирањата се проверуваат на секој датум на известување и се корегираат со цел да се рефлектира најдобрата тековна проценка. Кога ефектот на временската вредност на парите е материјален, износот на резервирањето претставува сегашна вредност на трошоците кои се очекува да се појават за подмирување на обврската. Резервирања не се признаваат за идни загуби од работење.

2.19 Признавање на приходи

Приходот се состои од приходи од продажба на производи и од извршени услуги. Приходот од главните производи и услуги е прикажан во Белешка 15.

Приходот се евидентира/признава според објективната вредност на надоместоците кои Друштвото ги примило или очекува да ги прими од продажба на производи или обезбедување на услуги без данок на продажба, рабат и продажни дисконти.

Друштвото го применува критериумот за признавање на приходот кој е претставен подолу при секој засебен дел од продажната трансакција за да може да ја прикаже природата на трансакцијата. Надоместокот кој се добива од овие трансакции се евидентира како посебна компонента земајќи ја во предвид објективната вредност на секоја компонента.

Приходите се признаваат кога значителни ризици и придобивки од сопственоста се пренесуваат на корисникот, наплатата е веројатна, поврзаните трошоци и можните враќања на стоки можат да се проценат веродостојно, и нема понатамошна поврзаност на Раководството со стоките и износот на приходите може да се измери веродостојно. Приходите се признаваат како што следи:

Приходи од продажба - продажба на големо

Приходот од продажба на производи се признава во моментот на испорака до корисникот, кога приходот може да се пресмета, кога е сигурно дека ќе има финансиски прилив и кога се исполнети специфични критериуми во однос на активностите на Друштвото. Приходите не се сметаат разумно мерливи се додека сите услови поврзани со продажбата не се исполнети.

Приход од обезбедување на услуги

Приходот од обезбедување на услуги се признава за периодот во кој се обезбедуваат услугите и се евидентира според степенот на завршување кога истиот може со сигурност да биде измерен. Степенот на завршување се одредува врз основа на проверка на извршената работа.

Приход од камата

Приходот од каматата се евидентира пропорционално на времето што го рефлектира ефективниот принос на средствата.

2.20 Превземени и неизвесни обврски

Не се евидентирани неизвесни обврски во финансиските извештаи. Тие се објавуваат доколку постои веројатност за одлив на средства кои вклучуваат економски користи. Неизвесните средства не се евидентирани во финансиските извештаи, но се објавуваат кога постои веројатност за прилив на економски користи.

Износот на неизвесна загуба се евидентира како резервирање доколку е веројатно дека идните настани ќе потврдат постоење на обврска на денот на известување и кога може да се направи разумна проценка на износот на загубата.

2.21 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние каде што еден од субјектите го контролира другиот или има значително влијание врз финансиските или деловните одлуки на другиот субјект.

2.22 Известување по оперативни сегменти

Сегмент претставува посебна група на средства и деловни активности со кои се обезбедуваат производи или услуги кои подлежат на ризик и награди и се различни од другите сегменти. Географскиот сегмент обезбедува производи и услуги во одредено економско опкружување кое е подложно на ризици кои се разликуваат од ризиците кај други географски сегменти.

2.23 Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на Извештајот за финансиската состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во поединечните финансиски извештаи. Оние настани по датумот на известување кои немаат карактер на корективни настани се објавуваат во соодветна белешка доколку истите се материјално значајни.

3 Управување со финансиски ризици

3.1 Фактори на ризик од финансирање

Деловните активности на Друштвото се изложени на различни финансиски ризици, вклучувајќи ризик од кредитирање како и ризици поврзани со ефектите од промените во девизните курсеви и каматните стапки. Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимизирање на потенцијалните негативни ефекти врз успешноста на деловното работење на Друштвото.

Управувањето со ризици на Друштвото го врши Одборот на директори врз основа на претходно одобрени пишани политики и процедури кои го опфаќаат целокупното управување со ризици, како и специфичните подрачја, како што се ризикот од курсни разлики, ризикот од каматни стапки, ризикот од кредитирање, употребата на соодветни хартии од вредност и вложување на вишок ликвидни средства.

3.2 Пазарни ризици

Ризик од курсни разлики

Друштвото работи на меѓународни пазари и е изложено на ризици од курсни разлики кои произлегуваат од изложеност кон различни валути, посебно во однос на Еврото. Друштвото не користи инструменти за обезбедување од ризик од курсни разлики. Одборот на директори на Друштвото е одговорен за одржување на соодветна нето позиција за секоја валута поединечно, како и вкупно за сите валути и неговите операции се следат дневно од страна на Раководството.

Евидентираната вредност на монетарните средства и обврски на Друштвото деноминирани во странски валута е како што следи:

| Средства | 2014 000 МКД | 2013 000 МКД |
|--|------------------|------------------|
| Парични средства и еквиваленти | 105,717 | 71,413 |
| Побарувања од купувачи - странски купувачи | 108,115 | 182,724 |
| | 213,832 | 254,137 |
| Обврски | | |
| Обврски кон добавувачи - странски добавувачи | (8,256) | (52,044) |
| Позајмици | (244,398) | (284,690) |
| | (252,654) | (336,734) |

Анализа на сензитивноста на странската валута

| | Нето сума во МКД | +1% | -1% |
|-------------------------|------------------|-------|-----|
| 31 декември 2014 | | | |
| Добивка или загуба | (38,822) | (388) | 388 |
| 31 декември 2013 | | | |
| Добивка или загуба | (82,597) | (826) | 826 |

Анализата на сензитивноста ги вклучува единствено монетарните ставки деноминирани во странска валута на крајот на годината, при што се врши корекција на нивната вредност при промена на курсот на странската валута за 1%. Позитивниот, односно негативниот износ означува зголемување/намалување на добивката или останатиот капитал, кој што се јавува во случај доколку денарот ја намали/зголеми својата вредност во однос на странските валути за +/- 1%.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици

Пазарни ризици (продолжува)

Ризик од каматни стапки

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промени во вредноста на пазарните каматни стапки. Друштвото е изложено на ризици поради промени на пазарните каматни стапки најмногу поради долгорочната обврска на Друштвото по основ на долг со променлива каматна стапка. Раководството на Друштвото е во најголема мерка одговорно за дневно следење на состојбата на ризикот од нето каматни стапки и одредува лимити за намалување на потенцијалот од каматна неусогласеност.

Следната табела ја прикажува изложеноста на Друштвото на ризици од каматни стапки:

| | 2014 000 МКД | 2013 000 МКД |
|--|-----------------|-----------------|
| Средства | | |
| <i>Без каматна стапка:</i> | | |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 105,681 | 168,473 |
| Парични средства и еквиваленти | 76 | 93 |
| | 105,757 | 168,566 |
| <i>Со фиксна каматна стапка:</i> | | |
| Парични средства и еквиваленти | 112,270 | 79,283 |
| | 112,270 | 79,283 |
| | 218,027 | 247,849 |
| Обврски | | |
| <i>Без каматна стапка:</i> | | |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | 66,234 | 166,146 |
| | 66,234 | 166,146 |
| <i>Со фиксна каматна стапка:</i> | | |
| Позајмици | 2,672 | 2,406 |
| | 2,672 | 2,406 |
| <i>Со променлива каматна стапка</i> | | |
| Позајмици | 309,664 | 374,128 |
| | 309,664 | 374,128 |
| | 378,570 | 542,680 |

Номиналните каматни стапки изнесуваат од 6 - месечен Еурибор + 4% или 6 - месечен Еуро либор + 4% (2013: 6 - месечен Еурибор + 4% или 6 - месечен Еуро либор + 4%).

Анализа на сензитивноста на каматните стапки

| | | | |
|--|-----------------------|---------|-------|
| На 31 декември 2014 | Нето износ во 000 МКД | 2% | -2% |
| Позајмици со променлива каматна стапка | (309,664) | (6,193) | 6,193 |
| На 31 декември 2013 | Нето износ во 000 МКД | 2% | -2% |
| Позајмици со променлива каматна стапка | (374,128) | (7,483) | 7,483 |

3.3 Ризик од кредитирање

Кредитен ризик е ризик од финансиски загуби на Друштвото доколку клиентот или другата страна на финансиските инструменти не си ги исполни обврските од договорот и најчесто настанува од побарувањата од купувачите. Изложеноста на Друштвото на кредитни ризици зависи од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото има воспоставено политики за продажба на производи и услуги на клиенти со соодветна кредитна историја. Друштвото има политики кои го ограничуваат износот на кредитната изложеност на неговите клиенти. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба.

Друштвото утврдува надоместок за оштетување кој претставува проценка за направени трошоци во однос на побарувањата од купувачи што се однесува на одредени загуби поврзани со индивидуално значајни изложувања. Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во Извештајот за финансиска состојба како што е прикажано подолу:

| | 2014 000 МКД | 2013 000 МКД |
|---|-----------------|-----------------|
| Класи на финансиски средства - евидентирана вредност: | | |
| Парични средства и еквиваленти | 112,346 | 79,376 |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 105,681 | 168,473 |
| | 218,027 | 247,849 |

Кредитниот ризик за паричните средства и еквиваленти не е од материјално значајна вредност затоа што договорните страни се угледни банки со високо ниво на надворешно кредитирање.

Друштвото ја обезбедува својата кредитна изложеност кон клиентите со банкарски гаранции, акредитиви, парични депозити, авансно плаќања итн. Иако Друштвото има значајна кредитна изложеност на нестабилниот грчки пазар (на околу 60% од продажбата), избраните дистрибутери се претежно извозно ориентирани, факт кој ја минимизира изложеноста на ризик на грчкиот пазар. Според сознанијата, големите потрошувачи на Друштвото, до денес, не доживеале значителни финансиски потешкотии. Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите на 31 декември 2014 година се смета за добар.

Кредитниот квалитет на побарувањата од купувачите и дадените аванси со состојба на датумот на Извештајот за финансиска состојба е обелоденет во Белешка 9.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици

3.4 Ризик од ликвидност

Друштвото ги контролира потребите за ликвидност преку внимателно следење на планираните плаќања на долговите за долгорочни финансиски обврски како и со планирање на паричниот прилив и одлив кој се очекува во секојдневното работење. Потребите за ликвидност се набљудуваат во различни временски интервали. Побарувањата на нето парични средства се споредуваат со расположливите средства за позајмување за да се утврди дали постои недостиг на средства. Оваа анализа покажува дали расположливите средства за позајмување се очекува да бидат доволни во предвидениот период. Друштвото чува парични средства кои овозможуваат управување со потребите од ликвидност за минимален период од 30 денови. Управувањето со долгорочните потреби од ликвидност се врши со помош на средства од кредитни линии.

Со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, договорната доспеаност на обврските на Друштвото (вклучувајќи исплата на камати, доколку е применливо) е прикажана во следната табела:

| | Тековни 1 до 12 месеци (000 МКД) | 1 до 5 години (000 МКД) | Нетековни Над 5 години (000 МКД) |
|---|---|----------------------------|--|
| На 31 декември 2014 | | | |
| Позајмици со камата | 132,785 | 179,551 | - |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | 66,234 | - | - |
| | 199,019 | 179,551 | - |
| | | | |
| | Тековни 1 до 12 месеци (000 МКД) | 1 до 5 години (000 МКД) | Нетековни Над 5 години (000 МКД) |
| На 31 декември 2013 | | | |
| Позајмици со камата | 103,911 | 272,623 | - |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | 166,146 | - | - |
| | 270,057 | 272,623 | - |

Наведените износи го рефлектираат договорниот недисконтиран паричен тек кој може да се разликува од евидентираната вредност на обврските на датумот на издавање на извештајот.

3.5 Управување со ризик на капитал

Целите на Друштвото при управување со капиталот се:

- Овозможување на Друштвото да продолжи со понатамошна континуирана деловна активност со цел да обезбеди приход за акционерите и бенефиции за други заинтересирани лица
- Да одржи оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот.

Со цел да ја одржи или прилагоди структурата на својот капитал, Друштвото може да изврши корекција на износот на дивиденди исплатени на акционерите, да врати капитал на акционерите, да издаде нови акции или да продаде средства за да го намали долгот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици

Управување со ризик на капитал (продолжува)

Показател на задолженост

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од обврски, пари и парични еквиваленти и капитал, кој се состои од акционерски капитал, резерви, ревалоризациони вишоци и акумулирана добивка. Раководството ја анализира структурата на капиталот на годишна основа како однос на нето обврските по кредити во однос со вкупниот капитал.

Нето обврските по позајмици се пресметани како вкупни обврски по позајмици намалени за износот на паричните средства и паричните еквиваленти.

Показателот на задолженоста на крајот на годината е прикажан како што следи:

| | 2014 (000 МКД) | 2013 (000 МКД) |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Позајмици со камата | 312,336 | 376,534 |
| Парични средства и еквиваленти | (112,346) | (79,376) |
| Нето обврски | 199,990 | 297,158 |
| Акционерски капитал | 1,096,344 | 1,030,040 |
| Показател на задолженост | 0.18 | 0.29 |

3.6 Проценка на објективната вредност

Објективна вредност претставува вредност за која едно средство може да биде заменето или некоја обврска подмирена под нормални комерцијални услови. На 31 декември 2014 година не е презентираан финансиски инструмент по објективна вредност.

3.6.1 Финансиски инструменти кои не се евидентирани по објективна вредност

Следната табела ја прикажува евидентираната вредност и објективната вредност на оние финансиски средства и обврски кои во Извештајот на финансиската состојба не се евидентирани според објективната вредност:

| | Евидентирана вредност | | Објективна вредност | |
|--|-----------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
| | (000 МКД) | (000 МКД) | (000 МКД) | (000 МКД) |
| Средства | | | | |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 105,681 | 168,473 | 105,681 | 168,473 |
| Парични средства и еквиваленти | 112,346 | 79,376 | 112,346 | 79,376 |
| Вкупно средства | 218,027 | 247,849 | 218,027 | 247,849 |
| Обврски | | | | |
| Позајмици | 312,336 | 376,534 | 312,336 | 376,534 |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски (без обврски за данок) | 66,234 | 166,146 | 66,234 | 166,146 |
| | 378,570 | 542,680 | 378,570 | 542,680 |

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност намалена за резервирање поради оштетување. Нивната објективна вредност е еднаква со нивната евидентирана вредност.

**Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Управување со финансиски ризици**

**Проценка на објективната вредност (продолжува)
*Останати финансиски средства***

Објективната вредност на монетарните средства кои ги вклучуваат паричните средства и еквиваленти се смета дека е приближна на нивната евидентирана вредност поради доспеаноста која е пократка од 3 месеци.

Обврски кон добавувачи и обврски од позајмици

Сметководствената вредност на обврските кон добавувачи и обврските кон позајмици е приближна на нивната објективна вредност.

4 Значајни сметководствени проценки

При примената на сметководствените политики на Друштвото, опишани во Белешка 2 од Раководството на Друштвото се бара да врши проценки и прави претпоставки за евидентираниите износи на средствата и обврските кои не се јасно воочливи од други извори. Проценките и придружните претпоставки се засновуваат на минати искуства и други фактори, за кои се смета дека се релевантни. При тоа, фактичките резултати може да отстапуваат од таквите проценки.

Проценките и главните претпоставки се проверуваат тековно. Ревидираните сметководствени проценки се признаваат во периодот во кој истите се ревидирани доколку таквото ревидирање влијае само за или во тој период, како и за идни периоди, доколку ревидирањата влијаат за тековниот и идните периоди.

Несигурност во проценките

Оштетување на нефинансиски средства

Загуба од оштетување се признава во износ за кој евидентираните износ на средството или единицата која генерира парични средства ја надминува својата надоместлива вредност. При утврдување на надоместливата вредност, Раководството ги евалуира очекуваните цени и паричните текови од секоја единица што генерира парични средства и утврдува соодветна каматна стапка при пресметување на сегашната вредност на тие парични текови.

Оштетување на финансиски средства

Оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања

Друштвото пресметува оштетување на побарувања од купувачи и останати побарувања врз основа на проценети загуби што резултираат од неможноста на купувачите да ги извршат бараните плаќања. Проценката се базира на старосната структура на побарувањата од купувачи и отпишувањата во минатото, кредитоспособноста на купувачите и промените во условите за плаќање на купувачите, кога се евалуира адекватноста на загубата поради оштетување за спорните побарувања. Тука се вклучени претпоставки за однесувањето на купувачите во иднина и резултиракката наплата во иднина. Ако се влошува финансиската состојба на купувачите, реалното отпишување на тековно постоечките побарувања може да биде поголемо од очекуваното и може да го надмине нивото на досега признатите загуби поради оштетување.

Корисниот век на средствата кои се амортизираат

Раководството врши проверка на корисниот век на средствата кои се амортизираат на секој датум на известување. Раководството проценило дека корисниот век го претставува очекуваното користење на средството. Евидентираните износи се анализирани во Белешка 5 и 6. Сепак, фактичките резултати може да се разликуваат поради технолошката застареност.

Залихи

Залихите се вреднувани по пониската помеѓу набавната и нето реализационата вредност. При утврдување на нето реализационата вредност, се зема најобјективниот доказ / податоци расположливи при правењето на проценките.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

5 Недвижности, постројки и опрема

| | Земјиште и згради | Машини и опрема | Инвестиции и во тек | Вкупно |
|--|-------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| На 01 јануари 2013 | | | | |
| Набавна или ревалоризациона вредност | 320,302 | 1,067,511 | 11,265 | 1,399,078 |
| Исправка на вредноста | (103,448) | (491,389) | - | (594,837) |
| Нето евидентирана вредност | 216,854 | 576,122 | 11,265 | 804,241 |
| Година што завршува на 31 декември 2013 | | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 216,854 | 576,122 | 11,265 | 804,241 |
| Набавки, нето од трансфери од инв. во тек | 4,832 | 146,792 | (967) | 150,657 |
| Оттуѓувања, нето | (345) | (16,063) | - | (16,408) |
| (Депрецијација) за годината | (13,967) | (128,657) | - | (142,624) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 207,374 | 578,194 | 10,298 | 795,866 |
| На 31 декември 2013 / 01 јануари 2014 | | | | |
| Набавна или ревалоризациона вредност | 319,801 | 1,178,564 | 10,298 | 1,508,663 |
| Исправка на вредноста | (112,427) | (600,370) | - | (712,797) |
| Нето евидентирана вредност | 207,374 | 578,194 | 10,298 | 795,866 |
| Година што завршува на 31 декември 2014 | | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 207,374 | 578,194 | 10,298 | 795,866 |
| Набавки, нето од трансфери од инв. во тек | 18,848 | 62,616 | (1,890) | 79,574 |
| Оттуѓувања, нето | (6,073) | (948) | - | (7,021) |
| (Депрецијација) за годината | (14,380) | (129,000) | - | (143,380) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 205,769 | 510,862 | 8,408 | 725,039 |
| На 31 декември 2014 | | | | |
| Набавна или ревалоризациона вредност | 327,655 | 1,236,439 | 8,408 | 1,572,502 |
| Исправка на вредноста | (121,886) | (725,577) | - | (847,463) |
| Нето евидентирана вредност | 205,769 | 510,862 | 8,408 | 725,039 |

Расход и продажба на машини и опрема

Во текот на 2014 година, Друштвото продаде дел од своите транспортни средства со нето сегашна вредност од 948 илјади Денари (31 декември 2013: 137 илјади Денари). Продажната вредност на продадениот дел од средствата изнесува 3,148 илјади Денари. Остварена е добивка од овие трансакции во износ од 2,206 илјади Денари која е вклучена во други оперативни приходи (види Белешка 19).

Понатаму, во текот на годината што завршува на 31 декември 2014, Друштвото изврши отпис на механичка опрема со нето сегашна вредност од 299 илјади Денари, (31 декември 2013: 1,524 илјади Денари) (види Белешка 17). Исто така, беше срушена една механичка работилница со нето сегашна вредност од 5,774 илјади Денари (види Белешка 17).

Во текот на 2013 година, опрема за сечење на мермер лоцирана во секторот чиешто операции беа прекинати беше целосно отпишана во износ од 14,726 илјади Денари.

Инвестиции во тек

На 31 декември 2014 година, инвестициите во тек во износ од 8,408 илјади Денари се состојат од трошоци за поголеми поправки на опремата.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Недвижности, постројки и опрема (продолжува)

Залог врз недвижностите, постројките и опремата

Со состојба на 31 декември 2014, Друштвото има дадено заложни права - хипотеки врз дел од своите недвижности (види Белешка 12). На датумот на известување, нивната проценета вредност изнесува 548,902 илјади Денари (види Белешка 25).

6 Нематеријални средства

| | Софтвер и трошоци за за развој | Нематеријални средства во подготовка | Вкупно |
|--|--------------------------------------|--|----------------|
| На 01 јануари 2013 | | | |
| Набавна или ревалоризациона вредност | 34,176 | 114,282 | 148,458 |
| Исправка на вредноста | (10,357) | - | (10,357) |
| Нето евидентирана вредност | 23,819 | 114,282 | 138,101 |
| Година што завршува на 31 декември 2013 | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 23,819 | 114,282 | 138,101 |
| Набавки, нето од преноси од инвестиции во тек | 20,482 | (5,089) | 15,393 |
| Отуѓувања, нето | (280) | - | (280) |
| (Амортизација) за годината | (6,948) | - | (6,948) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 37,073 | 109,193 | 146,266 |
| На 31 декември 2013 / 1 јануари 2014 | | | |
| Набавна или ревалоризациона вредност | 52,573 | 109,193 | 161,766 |
| Исправка на вредноста | (15,500) | - | (15,500) |
| Нето евидентирана вредност | 37,073 | 109,193 | 146,266 |
| Година што завршува на 31 декември 2014 | | | |
| Почетна нето евидентирана вредност | 37,073 | 109,193 | 146,266 |
| Набавки, нето од преноси од инвестиции во тек | 119,137 | (109,193) | 9,944 |
| (Амортизација) за годината | (17,682) | - | (17,682) |
| Крајна нето евидентирана вредност | 138,528 | - | 138,528 |
| На 31 декември 2014 | | | |
| Набавна или ревалоризациона вредност | 171,710 | - | 171,710 |
| Исправка на вредноста | (33,182) | - | (33,182) |
| Нето евидентирана вредност | 138,528 | - | 138,528 |

Нематеријални средства во подготовка

Со состојба на 31 декември 2013 година, нематеријалните средства во подготовка во износ од 109,193 илјади Денари се однесуваат на услуги поврзани со подготовка на земјиштето и отварање на нови подрачја за обработка. Поради фактот дека изведувањето на работите е поврзано со развојната и пред производствената фаза, Друштвото ги капитализираше сите трошоци како нематеријални средства во Извештајот за финансиската состојба. Производството во овој сектор во рудникот започна во 2014 година, поради што значајните нематеријални средства беа признати како целосни и беше пресметана амортизација пропорционална на производството во периодот.

Алокација на пресметаната амортизација

Од вкупната амортизација и депрецијација за годината што заврши на 31 декември 2014 во износ од 161,062 илјади Денари (2013: 149,572 илјади Денари) (Белешка 22), износот од 153,974 илјади Денари (2013: 142,876 илјади Денари) е алоциран во цена на чинење на продажбата, додека преостанатите 7,088 илјади Денари (2013: 6,696 илјади Денари) - во административни и продажни трошоци (види Белешка 17).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

7 Финансиски инструменти по категории

Евидентираниите вредности на финансиските средства и обврски на Друштвото признаени на датумот на Извештајот за финансиска состојба за објавените периоди можат исто така да бидат категоризирани на следниов начин:

| | Кредити и побарувања | Средства по објективна вредност преку добивки и загуби | Расположливи за продажба | Вкупно |
|---|----------------------|--|--------------------------|----------------|
| 31 декември 2014 | | | | |
| Средства според Извештајот за фин. состојба | | | | |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања (без аванси) | 105,681 | - | - | 105,681 |
| Парични средства и еквиваленти | 112,346 | - | - | 112,346 |
| | 218,027 | - | - | 218,027 |
| Обврски според Извештајот за фин. состојба | | | | |
| Позајмици со камата | | | 312,336 | 312,336 |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | | | 66,234 | 66,234 |
| | | | 378,570 | 378,570 |
| 31 декември 2013 | | | | |
| Средства според Извештајот за фин. состојба | | | | |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања (без аванси) | 168,473 | - | - | 168,473 |
| Парични средства и еквиваленти | 79,376 | - | - | 79,376 |
| | 247,849 | - | - | 247,849 |
| Обврски според Извештајот за фин. состојба | | | | |
| Позајмици со камата | | | 376,534 | 376,534 |
| Обврски кон добавувачи и останати обврски | | | 166,146 | 166,146 |
| | | | 542,680 | 542,680 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

8 Залихи

| | 2014 | 2013 |
|---------------------|----------------|----------------|
| Производство во тек | 266,455 | 256,100 |
| Готови производи | 24,792 | 42,936 |
| Резервни делови | 30,758 | 26,075 |
| Суровини | 8,290 | 9,596 |
| Трговски стоки | 5,863 | 4,919 |
| Останато | 3,279 | 902 |
| | 339,437 | 340,528 |

Со состојба на 31 декември 2014 година евидентираната вредност на одредени полупроизводи (блокови со низок квалитет) беше намалена до нивната нето реализациона вредност, која е добиена со примена на резултатите од независна проценка од овластени проценители. Вкупната исправка на вредноста на залихите која паѓа на товар на тековните добивки и загуби е во износ од 17,734 илјади Денари (2013: 81,474 илјади Денари) (види Белешка 17). Понатаму, Друштвото призна трошок за растур, расипување и крш во износ од 3,151 илјади Денари (2013: 501 илјади Денари) во тековните добивки и загуби (види Белешка 17).

9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

| | 2014 | 2013 |
|---|----------------|----------------|
| Побарувања од купувачи | | |
| Домашни купувачи | 1,587 | 18,311 |
| Странски купувачи | 97,714 | 131,033 |
| Побарувања од поврзани субјекти (види Белешка 23) | 9,593 | 39,176 |
| | 108,894 | 188,520 |
| Намалено за: резервирања за оштетување | (4,486) | (22,664) |
| | 104,408 | 165,856 |
| Останати побарувања | | |
| Однапред платена дивиденда | 43,236 | - |
| Однапред платен ДДВ | 8,897 | 11,935 |
| Аванси на добавувачи | 6,610 | 5,779 |
| Однапред платен данок на добивка | 4,804 | 45,954 |
| Одложени трошоци | 1,472 | 2,958 |
| Останати тековни побарувања | 1,273 | 2,617 |
| | 66,292 | 69,243 |
| Намалено за: резервирања за оштетување | - | - |
| | 66,292 | 69,243 |
| Побарувања од купувачи и останати побарувања | 170,700 | 235,099 |

Во 2013 година Друштвото поднесе барање за поврат на однапред платен данок на добивка до Управата за јавни приходи. Со одлука на Управата за јавни приходи од мај 2013 година, делумно се потврдува поврат на данок на добивка во износ од 18,221 илјади Денари кои беа вратени на Друштвото во текот на годината. Конечни решенија по контролата на Управата за јавни приходи беа примени во декември 2013 година каде се потврдува поврат на данок на добивка во износ од 40,411 илјади Денари (т.е. вкупен износ од 58,632 илјади Денари). Во текот на годината која завршува на 31 декември 2014 конечниот износ беше целосно вратен.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2014 година е како што следи:

| | Домашни | Странски | Аванси | Вкупно |
|---|------------|----------------|--------------|----------------|
| Недоспеани | 69 | 88,553 | - | 88,622 |
| До 1 година | 163 | 15,622 | 6,592 | 22,377 |
| Над 1 година | 1,355 | 3,132 | 18 | 4,505 |
| | 1,587 | 107,307 | 6,610 | 115,504 |
| Намалени за резервирање поради оштетување | (1,355) | (3,131) | - | (4,486) |
| | 232 | 104,176 | 6,610 | 111,018 |

Анализата на старосната структура на побарувањата од купувачите и аванси на добавувачи со состојба на 31 декември 2013 година е како што следи:

| | Домашни | Странски | Аванси | Вкупно |
|---|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Недоспеани | - | 115,884 | - | 115,884 |
| До 1 година | 1,250 | 49,902 | 5,566 | 56,718 |
| Над 1 година | 17,061 | 4,423 | 213 | 21,697 |
| | 18,311 | 170,209 | 5,779 | 194,299 |
| Намалени за резервирање поради оштетување | (13,345) | (9,319) | - | (22,664) |
| | 4,966 | 160,890 | 5,779 | 171,635 |

Со состојба на 31 декември 2014 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

| | Недоспеани и неоштетени | Доспеани но неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------|
| Набавна вредност | 88,622 | 22,396 | 4,486 | 115,504 |
| Намалено за резервирање поради оштетување | - | - | (4,486) | (4,486) |
| | 88,622 | 22,396 | - | 111,018 |

Со состојба на 31 декември 2013 година кредитниот квалитет на портфолиото на побарувањата од купувачите и авансите кон добавувачите на Друштвото е како што следи:

| | Недоспеани и неоштетени | Доспеани но неоштетени | Оштетени | Вкупно |
|---|-------------------------------|------------------------------|----------|----------------|
| Набавна вредност | 115,884 | 55,751 | 22,664 | 194,299 |
| Намалено за резервирање поради оштетување | - | - | (22,664) | (22,664) |
| | 115,884 | 55,751 | - | 171,635 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Побарувања од купувачи и останати побарувања (продолжува)

Промените во сметката на резервирање поради оштетување на побарувањата од купувачите за годините коишто завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 се како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|---|---------------|---------------|
| На 1 јануари | 22,664 | 24,849 |
| Отпис на оштетени претходно резервирани побарувања | (12,400) | (37) |
| Приход од ослободување на резервација (Белешка 19) | (6,148) | - |
| Приход од наплата на претходно резервирани побарувања | (98) | (8,813) |
| Тековен расход од оштетени побарувања (Белешка 17) | 473 | 6,665 |
| Курсни разлики | (5) | - |
| На 31 декември | 4,486 | 22,664 |

Во текот на 2014 година, Друштвото изврши непосреден отпис на целосно ненаплатливи побарувања во износ од 322 илјади Денари (2013: 557 илјади Денари).

10 Парични средства и еквиваленти

| | 2014 | 2013 |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| Денарски и девизни сметки во банки | 112,270 | 79,283 |
| Готовина во благајна | 76 | 93 |
| | 112,346 | 79,376 |

11 Акционерски капитал

Издадени акции

| | Број на акции | Обични акции | Премија | Вкупно |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Одобрени, издадени и во целост платени обични акции со номинална вредност од 1 Евро | | (000 МКД) | (000 МКД) | (000 МКД) |
| На 31 декември 2014 и 2013 | 4,686,858 | 287,372 | 253,778 | 541,150 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Акционерски капитал (продолжува)

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на 31 декември 2014 и 2013 година, е како што следи:

| | Број на акции | Износ во евра | % |
|---|------------------|------------------|---------------|
| Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands | 4,143,357 | 4,143,357 | 88.40 |
| Piraeus Bank SA. ¹ | 468,700 | 468,700 | 10.00 |
| Останати - малцинско учество | 74,801 | 74,801 | 1.60 |
| | 4,686,858 | 4,686,858 | 100.00 |

Останати компоненти на капиталот

| | Законски резерви | Ревалоризаци- они вишоци | Вкупно |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------|
| На 01 јануари 2014 | 61,851 | 97,337 | 159,188 |
| Објавени дивиденди | (26,095) | - | (26,095) |
| Трансфер на ревалоризирианиот вишок од расходувани материјални средства | - | (9,050) | (9,050) |
| 31 декември 2014 | 35,756 | 88,287 | 124,043 |
| На 01 јануари 2013 | 61,851 | 97,337 | 159,188 |
| 31 декември 2013 | 61,851 | 97,337 | 159,188 |

Ревалоризациони вишоци

Ревалоризационите вишоци, кои со состојба на 31 декември 2014 година, изнесуваат 88,287 илјади Денари (31 декември 2013: 97,337 илјади Денари) се иницијално создадени во текот на 2002 година, врз основа на извршена независна проценка на недвижностите, постројките и опремата на Друштвото. Последователните промени (трансфери во нераспределена добивка) се однесуваат на делот на ревалоризационите вишоци вклучени во продадените недвижности, постројки и опрема.

Законски резерви

Резервите, кои со состојба на 31 декември 2014 година изнесуваат 35,756 илјади Денари (31 декември 2013: 61,851 илјади Денари), се создадени во текот на годините преку распределба на нето добивката по оданочување. Во согласност со законската регулатива, Друштвото има обврска секоја година да издвојува 5% (2012: 15%) од својата годишна нето добивка по оданочување, се додека нивото на тие резерви не достигне 10% (2012: 20%) од регистрираниот капитал.

Со одлука на Собранието на Друштвото, резервите може да се распределат за дивиденди на акционерите и/или за откуп на сопствени акции.

Дивиденди

На 17 февруари 2014 година, согласно Одлука на Вонредно Собрание на акционери број 02-637/2, дел од акумулирани добивки остварени до 31 декември 2012 во износ од 150,525 илјади Денари (2013: -) е распределена за исплата на дивиденди.

¹ Во својство на издавачот на сертификати ELPIS

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Акционерски капитал (продолжува)

Во текот на март 2014 година, Друштвото исплати дивиденди на своите акционери во вкупен износ 150,502 илјади Денари (2013: -) од кој 15,053 илјади Денари се однесува на данок на дивидендите (2013: -).

На 21 ноември 2014 година, согласно Одлука на Вонредно Собрание на акционери број 02-7141/2, дел од акумулирани добивки остварени до 31 декември 2013 и резерви настанати пред 2009 година во износ од 205,272 илјади Денари (2013: -) е распоредена за исплата на дивиденди.

На 11 ноември 2014 година, се донесе Одлука на Одборот на Директори на Друштвото број 02-7000/3 за исплата на аванс на дивиденда за 2014 врз основа на периодичните финансиски извештаи за период од 01 јануари 2014 до 30 јуни 2014 година ревидирани од овластен ревизор, од добивката на Друштвото за 2014 година остварена до 30 јуни 2014 година во износ од 43,236 илјади Денари (2013: -).

Во текот на декември 2014 година, Друштвото исплати аванс на дивиденди на своите акционери во вкупен износ 43,228 илјади Денари (2013: -).

Во текот на декември 2014 година, Друштвото исплати дивиденди на своите акционери во вкупен износ 205,242 илјади Денари (2013: -) од кој износ од 17,918 илјади Денари се однесува на данок на дивидендите (2013: -).

12 Позајмици

| | 2014 | 2013 |
|--|------------------|------------------|
| Долгорочни позајмици со камата од домашни банки | | |
| Комерцијална Банка ад, Скопје (4,700,000 Еур; кам.стапка 6м.Еуро либор. +4%) | 144,481 | 207,801 |
| Комерцијална Банка ад, Скопје (1,904,000 Еур; кам. стапка 6м.Еурибор. +4%) | 99,917 | 76,889 |
| Комерцијална Банка ад, Скопје (123,280,000 Ден; кам. стапка 6.5% год) | 65,266 | 89,438 |
| <i>Обврски за финансиски наем</i> | 1,541 | 1,295 |
| | 311,205 | 375,423 |
| Намалено за тековна доспеаност на долгорочни позајмици | (131,654) | (102,800) |
| Вкупно долгорочни позајмици | 179,551 | 272,623 |
| Краткорочни позајмици со камата од домашни банки | | |
| Комерцијална Банка ад, Скопје, виза кредитна картичка | 4 | 194 |
| <i>Обврски за финансиски наем</i> | 1,127 | 917 |
| | 1,131 | 1,111 |
| Зголемено за тековна доспеаност на долгорочните позајмици | 131,654 | 102,800 |
| Вкупно краткорочни позајмици | 132,785 | 103,911 |

Позајмиците од домашни финансиски институции се обезбедени со хипотека на дел од имотот на Друштвото (види Белешка 25).

Вкупните новопозајмени средства по кредити и финансиски наем во текот на годината која заврши на 31 декември 2014 изнесуваат 422,212 илјади Денари (2013: 79,266 илјади Денари). Вкупните отплати во текот на истиот период изнесуваат 486,410 илјади Денари (2013: 208,037 илјади Денари).

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

Позајмици (продолжува)

Планот за отплата на долгорочните позајмици е како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|------------------------|----------------|----------------|
| Во рок од 12 месеци | 131,654 | 102,800 |
| Во рок од 1 - 2 години | 131,654 | 118,882 |
| Во рок од 2 - 5 години | 46,356 | 152,446 |
| | 309,664 | 374,128 |

Долгорочни обврски за финансиски наем се однесуваат на наем на возила. Планот за отплата на обврските за финансиски наем е како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Сегашна вредност на плаќањето: | | |
| Во рок од 1 година | 1,127 | 917 |
| Во рок од 1-5 години | 1,541 | 1,295 |
| Во рок над 5 години | - | - |
| | 2,668 | 2,212 |

13 Обврски кон добавувачи и останати обврски

| | 2014 | 2013 |
|---|---------------|----------------|
| Обврски кон добавувачи | | |
| Домашни добавувачи | 42,149 | 95,747 |
| Странски добавувачи | 4,049 | 47,126 |
| Обврски кон поврзани субјекти (види Белешка 23) | 4,207 | 4,918 |
| | 50,405 | 147,791 |
| Останати тековни обврски | | |
| Обврски кон вработените и раководството | 14,901 | 17,308 |
| Аванси на купувачи | 5,906 | 17,036 |
| Обврски по камати | 752 | 888 |
| Обврски по дивиденди (нето од локални даноци) | 96 | 95 |
| Пресметани одложени трошоци | - | 1,537 |
| Останато | 80 | 64 |
| | 21,735 | 36,928 |
| Вкупно обврски кон добавувачи и останати обврски | 72,140 | 184,719 |

14 Обврски по даноци

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Надомест за концесија и други давачки | 4,645 | 4,473 |
| Обврски за персонален данок | 580 | 522 |
| Данок по задршка | 5 | 847 |
| | 5,230 | 5,842 |

15 Приходи од продажба

| | 2014 | 2013 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| Домашен пазар | 51,748 | 45,538 |
| Странски пазари: | | |
| - Грција | 695,153 | 372,147 |
| - Кипар | 57,245 | 228,264 |
| - Балкан | 29,434 | 28,017 |
| - Останати пазари | 339,454 | 360,238 |
| Вкупна продажба на странски пазари | 1,121,286 | 988,666 |
| Вкупно приходи од продажба | 1,173,034 | 1,034,204 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

16 Цена на чинење на продажбата

| | 2014 | 2013 |
|---|----------------|----------------|
| Залиха на готови производи и недовршено п/во на 1 јануари | 299,036 | 355,513 |
| Зголемено за: Вкупно производство за годината завршена на 31 декември | 522,171 | 520,557 |
| Зголемено за: Приход од исправка на вредноста на претходно отпишани залихи | 65,170 | 18,382 |
| Намалено за: Исправка на вредноста на залихите и растур, расипување и крш | (20,885) | (81,975) |
| Намалено за: Приход од корекција на исправка на вредноста на продадените залихи | (65,170) | (18,382) |
| Намалено за: Залиха на гот.произв.и недовршено п/во на 31 декември | (291,247) | (299,036) |
| | 509,075 | 495,059 |

17 Административни и продажни трошоци

| | За годината завршена на 31 декември 2014 | | За годината завршена на 31 декември 2013 | |
|--|---|---------------|---|----------------|
| | Административни | Продажни | Административни | Продажни |
| Одобрен попуст на купувачи | - | 30,843 | - | 170,695 |
| Расход од обезвреднување на залихите | - | 17,734 | - | 81,474 |
| Професионални консултантски усл. | 45,153 | - | 48,771 | - |
| Трошоци на вработени | 45,502 | 12,641 | 24,124 | 14,198 |
| Маркетинг и промоции | 6,627 | 9,028 | 12,383 | 7,313 |
| Услуги | 9,384 | 7,361 | 8,708 | 18,746 |
| Амортизација и депрецијација (Бел. 6) | 4,862 | 2,226 | 6,616 | 80 |
| Даноци и останати надоместоци | 5,859 | 492 | 3,970 | 77 |
| Материјали, резервни делови и енергија | 3,033 | 399 | 1,510 | 531 |
| Расход од оштетување и отпис на побарувања од купувачи | - | 795 | - | 7,222 |
| Нето евидентирана вредност на отпишана опрема | - | 6,073 | - | 16,250 |
| Растур, расипување и крш (Бел. 8) | - | 3,151 | - | 501 |
| Кусоци | - | 24 | - | - |
| Останати трошоци и провизии | 10,935 | 6,996 | 31,337 | 4,508 |
| | 131,355 | 97,763 | 137,419 | 321,595 |

18 Трошоци на вработени

| | 2014 | 2013 |
|---|----------------|----------------|
| Нето плати | 125,531 | 120,486 |
| Персонален данок и задолжителни придонеси | 55,088 | 54,260 |
| Останати надоместоци | 4,195 | 2,847 |
| | 184,814 | 177,593 |

19 Останати деловни приходи

| | 2014 | 2013 |
|--|---------------|---------------|
| Приход од префактурирање на транспортни трошоци и др. услуги | 26,025 | 9,554 |
| -минус: Трошоци поврзани со погоре наведените услуги | (25,766) | (8,922) |
| Приход од ослободување на резервација на побарувања | 6,148 | - |
| Добивка од продадени недвижности, постројки и опрема | 2,206 | 137 |
| Продадени материјали | 1,372 | 2,007 |
| Приход од наемнини | 516 | 37 |
| Отпис на обврски | 156 | 668 |
| Приход од наплата на претходно резервирани побарувања | 98 | 8,813 |
| Останати приходи | 685 | 2,198 |
| | 11,440 | 14,492 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

20 Финансиски приходи и расходи

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Финансиски приходи | | |
| Приходи по камати | 456 | 7,049 |
| Позитивни курсни разлики | 6,675 | 3,459 |
| | 7,131 | 10,508 |
| Финансиски расходи | | |
| (Трошоци) по камати | (19,530) | (27,282) |
| Банкарски (провизии) | (4,373) | (4,182) |
| Негативни курсни разлики | (7,408) | (4,561) |
| | (31,311) | (36,025) |
| Финансиски (расходи), нето | (24,180) | (25,517) |

21 Данок на добивка

Усогласувањето на данокот од добивка со добивката според Извештајот за сеопфатната добивка за 2014 и 2013 е како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|--|-----------|-----------|
| На 01 јануари | (477,184) | (555,336) |
| Добивка пред оданочување | 422,101 | - |
| Неодбитни трошоци за даночни цели | 50,596 | 86,965 |
| Приходи кои не подлежат на данок | (6,267) | (8,813) |
| На 31 декември дан. кредит за расходите со одложено признавање | (10,754) | (477,184) |
| Данок по стапка од 10% | - | - |

Даночниот кредит со состојба на 01 јануари 2013 година во износ од 555,336 илјади Денари се однесува на трошоците за исправка на вредноста на побарувањата од Phalerco LTD Cyprus и FHL H. Kyriakidis Marbles - Granites S.A. ("FHL") признати во 2011 година, кога немаше соодветна документација на располагање според барањата на даночните власти за овие побарувања да бидат признаени како одбитни трошоци. Оттука, овие трошоци се сметаат за неодбитни трошоци и данок од 10% се признава во финансиските извештаи со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2011. Но во 2012 година Друштвото ги доби сите соодветни документи, како што се: Потврда за приемот на барањето и прифаќање на побарувањата од страна на ликвидаторот за Phalerco LTD Cyprus и Награда на Меѓународниот арбитражен суд за FHL, и искажа даночен кредит на расходите со одложено признавање на 31 декември 2012 во износ од 606,316 илјади Денари. По конечните решенија на Управата за јавни приходи од декември 2013 година износот на даночен кредит беше намален за 17,916 илјади Денари кои произлегуваат од исправка на вредноста на побарувања и камата за позајмици. За годината што завршува на 31 декември 2014 и наредните, настанала измени во законот за данок на добивка поради што данокот се пресметува на добивката како и на неодбитните трошоци. Претходно, нераспределената добивка не беше оданочувана. Ова е причината за разликите што се појавуваат при искажувањето на данокот.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

22 Трошоци според нивната природа

| | 2014 | 2013 |
|--|----------------|----------------|
| Трошоци на вработени | 197,573 | 185,762 |
| Амортизација и депрецијација | 161,062 | 149,572 |
| Енергија и вода | 107,438 | 110,597 |
| Потрошени материјали, резервни делови и ситен инвентар | 78,899 | 83,973 |
| Професионални консултантски услуги | 45,153 | 48,771 |
| Услуги | 40,042 | 50,181 |
| Одобрен попуст на купувачи | 30,843 | 170,695 |
| Останати трошоци и провизии | 17,927 | 35,845 |
| Маркетинг и промоции | 15,655 | 19,696 |
| Даноци и останати надоместоци | 9,801 | 7,797 |
| Нето евидентирана вредност на отпишана опрема | 6,073 | 1,524 |
| Исправка на вредноста на залихите | 5,133 | 49,032 |
| Растур, расипување и крш | 3,151 | 501 |
| Расход од оштетување и отпис на побарувања | 795 | 7,222 |
| Транспортни трошоци | 676 | 386 |
| Репрезентација | 644 | 497 |
| Осигурување | 414 | 311 |
| Кусоци | 24 | - |
| Исправка на вредноста на недвижности, постројки и опрема | - | 14,726 |
| Останати трошоци | 16,890 | 16,985 |
| | 738,193 | 954,073 |

23 Трансакции со поврзани субјекти

Табелата во продолжение го прикажува обемот и салдата од трансакциите со поврзаните субјекти со состојба на и за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013:

| 31 декември 2014 | Парични средства | Побарувања | Обврски | Приходи | Набавки |
|--|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands | - | - | - | - | 24,678 |
| Castleblock Limited Nicosia Cyprus | - | - | - | 57,244 | 559 |
| NBGI Private Equity London | - | 9,593 | 4,207 | 9,593 | 4,412 |
| Стопанска Банка АД Скопје | 416 | - | - | - | - |
| Надоместоци за раководството | - | - | - | - | 27,622 |
| | 416 | 9,593 | 4,207 | 66,837 | 57,271 |

| 31 декември 2013 | Парични средства | Побарувања | Обврски | Приходи | Набавки |
|--|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| Stone Works Holding Cooperatief U.A Netherlands | - | - | - | - | 24,624 |
| Castleblock Limited Nicosia Cyprus | - | 30,029 | - | 228,264 | 2,283 |
| NBGI Private Equity London | - | 9,147 | 4,918 | 9,147 | 4,930 |
| Стопанска Банка АД Скопје | 1,590 | - | - | - | - |
| Надоместоци за раководството | - | - | - | - | 20,684 |
| | 1,590 | 39,176 | 4,918 | 237,411 | 52,521 |

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

24 Заработувачка по акција

Основна заработувачка по акција се пресметува по пат на делење на добивката која припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во оптек во текот на годината.

| | 2014 | 2013 |
|--|--------------|--------------|
| Добивка расположлива на акционерите на Друштвото | 422,101 | 59,079 |
| Просечен пондериран број на обични акции | 4,686,858 | 4,686,858 |
| Основна заработувачка по акција (МКД по акција) | 90.10 | 12.60 |

25 Неизвесни обврски

Хипотеки

Обезбедените хипотеки се како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| Недвижности, постројки и опрема | 158,207 | 158,207 |
| Машини и опрема | 390,695 | 390,695 |
| | 548,902 | 548,902 |

Гаранции

Обезбедените гаранции се како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|--|--------------|---------------|
| Издадени од Комерцијална Банка АД Скопје | 9,526 | 33,329 |
| | 9,526 | 33,329 |

Корисници на гаранцијата се добавувачите на Друштвото и Министерството за Економичка Република Македонија. Гаранцијата служи како сигурност дека Друштвото ќе ги плаќа навремено обврските кон корисниците.

Судски спорови

Со состојба на 31 декември 2014 година, проценетата денарска противвредност на судските постапки покренати против Друштвото изнесува вкупно 2,733 илјади Денари (2013: 1,400 илјади Денари). Не се антиципирани материјално значајни обврски кои би произлегле од овие судски постапки, бидејќи професионалните правни совети покажуваат дека нема веројатност за појава на значителни загуби.

Даночни инспекции

Заклучно со 31 декември 2014 година извршени се следните даночни инспекции од страна на даночните органи:

- За ДДВ до 30 јуни 2009;
- За персонален данок на доход за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2008;
- За данок на добивка за периодот од 1 јануари 2007 до 31 декември 2012;
- За даноци на концесии до 31 декември 2011;
- За данок по задршка до 31 март 2012.

За неревидираниот даночен период, постои ризик од утврдување на дополнителни даноци и евентуални санкции доколку биде извршена таква даночна инспекција. Друштвото врши редовна проценка на потенцијалните обврски кои се очекува да произлезат од даночните инспекции од изминатите години. Раководството смета дека износите кои би можеле да се појават нема да имаат значаен ефект врз финансиските резултати и паричните текови.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
 Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
 (Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

26 Превземени обврски

Плаќања за оперативен наем

Со состојба на 31 декември 2014 година, плаќањата за оперативен наем се однесуваат на наем на возила. Распоредот за плаќање на оперативниот наем е како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| Плаќања за оперативен наем | | |
| Сегашна вредност на плаќањето: | | |
| Во рок од 1 година | 1,824 | 1,028 |
| Во рок од 1-5 години | 4,625 | 1,436 |
| | 6,449 | 2,464 |

27 Договори за концесија

Во текот на 2000 и 2001 година, Друштвото и Министерството за Економија на Република Македонија потпишаа неколку договори за концесија за целите на истражување и експлоатација на локални наоѓалишта на ресурси за мермер. Согласно иницијалните одредби, Друштвото има добиено концесија за горенаведените активности за период од 30 години.

Во продолжение се дадени основните одредби од договорите за концесија согласно со кои Друштвото ги има следните обврски:

- Годишен надоместок за користење на локацијата за која е издадена концесијата во износ од 353 илјади Денари, и
- Надоместок за концесија на продадени количини на комерцијален мермер врз основа на Методологијата утврдена од Министерството за Економија на РМ за:
 - блокови 5% од вредноста на материјалот утврден во износ од 18 илјади Денари по метар кубен;
 - томболони 5% од вредноста на материјалот утврден на 9 илјади Денари по метар кубен;
 - материјал различен од блокови и томболони, кршен или мелен 20 Денари по тон.

Белешки кон финансиските извештаи (продолжува)
Со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014
(Сите износи се во илјади Денари, освен доколку не е поинаку наведено)

28 Известување по деловни сегменти

На 31 декември 2014 и 2013 година, Друштвото е организирано во следниве деловни сегменти:

- рудник;
- фабрика.

Резултатите од работењето по сегменти за годините што завршуваат на 31 декември 2014 и 2013 се како што следат:

| | Рудник | Фабрика | Вкупно |
|--|---------|----------|----------------|
| Година што завршува на 31 декември 2014 | | | |
| Продажба | 946,827 | 226,207 | 1,173,034 |
| Добивка од деловни активности | 443,107 | 3,174 | 446,281 |
| Финансиски резултат, нето | | | (24,180) |
| Добивка пред оданочување | | | 422,101 |
| Данок од добивка | | | - |
| Добивка за годината | | | 422,101 |
| Останата сеопфатна добивка | | | - |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | | 422,101 |
| Година што завршува на 31 декември 2013 | | | |
| Продажба | 823,700 | 210,504 | 1,034,204 |
| Добивка/(загуба) од деловни активности | 139,263 | (54,667) | 84,596 |
| Финансиски резултат, нето | | | (25,517) |
| Добивка пред оданочување | | | 59,079 |
| Данок од добивка | | | - |
| Добивка за годината | | | 59,079 |
| Останата сеопфатна добивка | | | - |
| Вкупна сеопфатна добивка за годината | | | 59,079 |

Сегментните средства и обврски на 31 декември 2014 и 2013 година се како што следи:

| | Рудник | Фабрика | Вкупно |
|-------------------------|-----------|---------|-----------|
| 31 декември 2014 | | | |
| Вкупно средства | 1,007,656 | 478,394 | 1,486,050 |
| Обврски | 334,338 | 55,368 | 389,706 |
| Инвестиции | 80,291 | 9,227 | 89,518 |
| 31 декември 2013 | | | |
| Вкупно средства | 1,035,841 | 561,294 | 1,597,135 |
| Обврски | 469,745 | 97,350 | 567,095 |
| Инвестиции | 161,916 | 4,134 | 166,050 |

Продажбата по географски региони е како што следи:

| | 2014 | 2013 |
|------------|------------------|------------------|
| Македонија | 51,748 | 45,538 |
| Грција | 695,153 | 372,147 |
| Кипар | 57,245 | 228,264 |
| Балкан | 29,434 | 28,017 |
| Останати | 339,454 | 360,238 |
| | 1,173,034 | 1,034,204 |

29 Настани по датумот на известување

По 31 декември 2014 година - датумот на известување, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи, ниту пак настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

Прилози

Прилог 1 - Годишна сметка со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2014

Прилог 2 - Годишен извештај за работењето со состојба на и за
годината што завршува на 31 декември 2014



www.grant-thornton.com.mk